



НОВИОТ SEAT LEON ДАЛИ ВЕРУВАТЕ?

Штом ќе се најдете зад управувачот на новиот SEAT Leon, во дел од секундата тој ќе ви ги покаже своите природни емоции. Сè што SEAT научи од патиштата е вметнато во новиот Leon. Ова е возило кое е создадено од основата кон врвот. Неговиот низок профил е прилепен за патот. Перформансите одат докрај. SEAT Leon е возило за верни, за страстни, за оние кои веруваат во возењето.

Од предниот до задниот дел телото на новиот Leon ја покажува динамичната линија на SEAT. Сите облици на спуштениот Leon сугерираат само на движење напред. Ова на Leon му дава појава на модерно купе возило, кое всушност е hatchback со 5 врати. Но, Leon е повеќе од убаво лице, неговиот широк радиус на вртење и меѓускиното растојание нудат пријатно возење во град и уживање на отворен пат.





FSI - ЦВРСТИ МУСКУЛИ

2,0 TFSI 136kw/185кs и 2,0 FSI 110kw/150 кs напаѓаат како предатор, а се хранат како вегетаријанец. 2,0 TFSI 136kw/185кs е придвижуван од турбо полнач кој ја зголемува моќноста, задржувајќи ги цврсто залепени за седиштето. Двата мотора ја применуваат технологијата на директно вбризгување за да создадат подинамичен и прифатлив за околината бензински мотор. Новоразвиениот систем за вбризгување на гориво под висок притисок ја оптимизира смесата на гориво/воздух како при ниски, така и при високи вртежи на моторот.

TDI - ВЕЛИЧЕНСТВЕНА МОЌНОСТ

2,0 TDI 103kw/140кs е атлетски, четирицилиндричен мотор во линијата. 1,9 TDI 77kw/105 кs, новодизајнирана технологија на четирицилиндричен мотор, со два всисни и 2 издувни вентила по цилиндер, ја подобрува волуметриската ефикасност и протокот на мешавината воздух/гориво. Технологијата на селективната пумпа за вбризгување, поставена на секој цилиндер одделно, го контролира вбризгувањето, применувајќи балансирана стратегија за вбризгување, електронски го контролира внесувањето воздух во вентилите.

Сите надворешни делови одлично се вклопени во каросеријата. Интегрираните странични ретровизори се така поставени што излегуваат директно од вратите. Vi-xenon предните светла и задните светла ги следат обликите кои ги опкружуваат. Скриените рачки на задните врати и интегрираното долно крило го дополнуваат нископрофилниот изглед на задниот дел на возилото.

Со динамичниот навигациски систем секогаш сте на чекор пред сами себе. Со целосна визуелност во боја на картата за движење се овозможува лесно да патувате до било која дестинација. Со функциите: агол на завртување и сензор за брзина, неопходни за пресметување на насоката и дестинацијата на патувањето, системот дури дозволува функционирање и краток премин на сигналот во тунели, долини или невообичаени ситуации или кога го паркирате возилото.

SEAT
LEON

